

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик 1
2.	Код	ФБОН 08
3.	Студиска програма	Криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност - Скопје
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв степен
6.	Академска година / семестар	I семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	доц. д-р Весна Трајковска
9.	Предуслови за запишување на предметот	
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	<p>Надградба на претходно стекнатите знаења по англиски јазик со содржини од областа на безбедноста.</p> <p>Развивање на четирите јазични вештини (зборување, читање, пишување и слушање) преку текстови и вежби на теми од областа на безбедноста.</p> <p>Продлабочување на знаењата од граматиката преку обработка на текстови и вежби на теми поврзани со идната професија на студентите.</p> <p>Развивање на јазичните функции и оспособување на студентите за употреба на јазикот во различни контексти важни за струката.</p>
11.	Содржина на предметната програма	<p>Лекција 1- „Полициската професија“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Задачи и обврски на полициските службеници; ➤ Делови на полициска опрема; ➤ Вокабулар поврзан со полициската професија; ➤ Сегашно просто време ➤ Сегашно трајно време <p>Лекција 2- „Опишување“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Физички опис на лица ➤ Опис на предмети ➤ Опишување на личност ➤ Редослед на придавки ➤ Придавка + предлог ➤ Сложени придавки ➤ Минато просто време ➤ Минато трајно време <p>Лекција 3- „Единица за посебни задачи“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Карактеристики на единицата за посебни задачи ➤ Спасувачки мисии ➤ Вокабулар поврзан со различни видови повреди

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Давање совет ➤ Сегашен перфект <p>Лекција 4- „Злосторство и казна“</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Видови кривични дела ➤ Видови казни ➤ Used to + глагол ➤ Get/Be Used to + глагол+ing ➤ Фразални глаголи ➤ Анализа на терминологија од областа на безбедноста во англискиот и во македонскиот јазик 		
12	Методи на учење			
13	Вкупен расположив фонд на време			
14	Распределба на расположивото време			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	2 часа неделно
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	1 час неделно
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/ часови
		16.2	Самостојни задачи	/ часови
17.	Начин на оценување: писмено и усно			
	17.1.	Тестови	80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода / 2 или завршен испит од 80 бода)	
	17.2.	Превод на стручен текст/ Пишување есеј	10 бода	
	17.3.	Активност и учество	10 бода (3 присуство на предавања, 2 активност на предавања, 2 присуство на вежби, 3 активност на вежби)	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до 50 бода	5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)
			Од 61 до 70 бода	7(седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Англиски јазик		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			
22.	Литература			

22.1.	Задолжителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Trajkovska Vesna, Trajkova Zorica	“Protect 1”	Факултет за безбедност, Скопје, 2012
	2.	Роберт Фишер, Едвард Хелибозек,Гион Грин	„Вовед во безбедноста“	АРС Ламина ДОО, Скопје, 2013
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	M. Mc Carthy and F. O’Dell	English Vocabulary in Use	Cambridge University Press,2001
	2.	R. Murphy	English Grammar in Use	Cambridge University Press,2004
	3.	M.Roberts et al.	English for Modern Policing	British Council, Romania,2003